

ОГЛАС БР.22/2013 за продажба на недвижни ствари

Ред. број	Дирекција/бр.заклучок/ тип на продажба	Опис	Проценета/ почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/ комерцијална продажба
1	2	3	4	
1	Регионална дирекција Скопје бр.24-46/129 Прва електронска јавна аукција	Објект застроен на К.П. 1018, дел 15 ул.Јаким Спиоров бр.8 по ИЛ 1138 за КО Пробиштип во Пробиштип, Деловен простор - ПОДРУМ со 359м2, деловен простор - ПРИЗЕМЈЕ со 737м2 и Деловен простор 1 КАТ со 968м2 или вкупна површина од 2064м2. <i>Обврската и широчините за присилно испознавање на недвижноста од ствари и луѓе, евентуалните широчини за приватизација на недвижноста и сите други давачки, паѓаат на штовар на купувачот.</i>	39.356.967,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Пробиштип ул. Јаким Спиоров бр.8, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 20.12.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Ариф Алили, тел.076/464-958

1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на недвижните ствари, најдоцна до 17.12.2013 година (вторник), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.

Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.

Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.

Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>

Учесникот кој дал најповолна понуда за недвижната ствар е должен ја уплати разликата од купопродажната цена, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција.

Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит.

Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат.

На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.

Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 20.12.2013 година (петок), на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>

Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.